

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола Вапцаров бр.
22, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.
82/1/7, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14А,
6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
бригада бр. 52, 1300
Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

Анталија – Истанбул



Цена од
399 €
24,658 мкд

АНТАЛИЈА-ИСТАНБУЛ – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Неверојатен микс , запознајте ја Турција за само 6 дена . Започнете го патувањето со Анталија, во најблиска област до аеродромот Лара-Кунду. Уживајте на познатата плажа Лара долга 8 км. Патувањето продолжува со најкосмополитскиот град во светот Истанбул. Градот кој никогаш не спие , спој на култура и религија, место каде се спојуваат Европа и Азија.

Во цената се вклучени следниве услуги:

- Повратен авионски билет со Пегасус Ерлинес од Скопје со (20 кг вклучен багаж)
- Аеродромски такси
- Сместување во одбран хотел 5 ноќи, според наведената услуга
- Организиран превоз од аеродром – хотел- аеродром

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Факултативни екскурзии
- Патничко и здравствено осигурување
- Екстра трошоци во хотел



+

ТРАНСФЕР

5



6 ДЕНА – 5 НОЌИ

ХОТЕЛ	Категоризација / Услуга	Број на ноќевања
Royal Seginus или сличен хотел во Анталија.	5* Ултра Се вклучено	3
Cihangir Palace хотел или сличен во Истанбул.	4* вклучен појадок	2

ДАТУМИ НА ЛЕТОВИ

Поаѓање (SKP – АУТ)

Секој ден

Поаѓање (АУТ-IST)

Секој ден

Поаѓање (IST- SKP)

Секој ден

Период

20.11.2020 – 28.02.2021

(Не важи за период 27.12.2020 – 03.01.2021, како и за време на празници)

*Цените се дадени во евра

Важна напомена:

- Цените се по лице, сместување во двокреветна и вajat за индивидуално патување;
- Цените може да претрпат промена во зависност од местата во авион и хотел;
- Цените за деца се добиваат дополнително;
- Плаќање исклучиво во денари по курс 61.8 мкд;
- **Плаќање при резервација 100 %, и нема можност за откажување, менување на термин или менување на имиња;**
- **Важност на пасош за влез во Р.Турција е мин.6 месеци од денот на враќање;**
- Вajat останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел;
- Програмата е лекторирана од лектор Ана Бачварска.